



## ОГЛАС БР.16/2015 за продажба на движни и недвижни ствари

НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1	2	3	4	
1	Регионална дирекција Битола бр.24-19/14-2/3 Прва електронска јавна аукција	Стан на К.П. бр. 6053 дел 0, згр.1, вл. 1 кат П од 8м2, К.П. бр. 6053 дел 0, бр. 1 вл.1 кат 4 од 8м2, К.П. бр. 6053 дел 0, бр.1 вл.1 кат МА од 8м2, К.П. бр.6053 дел 0, бр.1 вл.1 кат МА бр.16 од 42м2, К.П. бр.6053 дел 0, бр.1 вл.1 кат 4 бр.16 од 60м2 со И.Л. бр.25810 КО Битола вкупна корисна површина од 126м2	5.697.208,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Битола ул. Младински бригада бр.1/16, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
ДВИЖНИ СТВАРИ				
2	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-11 Деветта електронска јавна аукција	ТМВ СААБ СКАНИЈА, КУ-436-МЈ,1977 година	160.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел.075/402-632
		ТМВ МЕРЦЕДЕС 12-13, КУ-435-МЈ, 1978 година	100.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје нас.Илинден ул.34 бр.9 (до автосервис САТРА), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел.075/402-632
3	Регионална дирекција Штип бр.2423-15/846-3/2-1-7 Деветта електронска јавна аукција	ПМВ Форд Мондео, ST-286-ТК, 1995 година	12.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Берово на ул. Велко Влаховиќ бр.10, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел.075/402-632
4	Регионална дирекција Штип бр.24-1298/4-2/6 Деветта електронска јавна аукција	ПМВ БМВ, КУ-750-СС, 1998 година	180.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел.075/402-632
5	Регионална дирекција Штип бр.2423-15/845-3/2-1-7 Деветта електронска јавна аукција	ПМВ Опел Вектра, ST-327-ТГ, 1993 година	12.000,00	
6	Регионална дирекција Штип бр.16-4544/3-4 Шестта електронска јавна аукција	ПМВ VOLKSWAGEN CADDY 1.9 SD, ST-610-ТЕ, 1989 година	170.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Берово на ул. Велко Влаховиќ бр.10, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел.075/402-632
7	Регионална дирекција Штип бр.24-3849/5991-8 Деветта електронска јавна аукција	Приколка УТВА, ST-423-ТН, 1989 година	75.000,00	
8	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/284-9 Трета електронска јавна аукција	ПМВ RENAULT CLIO, ST-244-ВО, 1999 година (неисправно)	25.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Штип ул. Антон Панов бр.19, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел.075/402-632
9	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-5 Четврта електронска јавна аукција	ПМВ SEAT EXEO, КУ-633-МЈ, 2009 година	650.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел. 075/402-632
10	Регионална дирекција Штип бр.2418-1/06120-60373/18 Четврта електронска јавна аукција	ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО КИПЕР-LANGENDORF, КУ-761-CZ, 2005 година	450.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Куманово ул. Индустриска бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел. 075/402-632
		ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО MELLER, КУ-762-CZ, 2002 година	370.000,00	
11	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/125 Дваесет и осма електронска јавна аукција	ТМВ FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година	55.350,00	
12	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/126 Дваесет и седма електронска јавна аукција	ПМВ: FIAT STILO 1.9 JTD SK-090-PP, 2004 година	92.250,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
13	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/129 Четиринаесетта електронска јавна аукција	ПМВ FORD BNP, SK-357-UI, 1998 година	36.900,00	
14	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/130 Единаесетта електронска јавна аукција	ТМВ PEUGEOT BOXER, SK-566-KO, 2001 година	137.800,00	
15	Дирекција за големи даночни обврзници Бр. 24-3797/1 Дванаесетта електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES 300-D, VE-604-VF, 1993 година	126.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Богданци (во дворот на работилницата спроти Управната зграда на Млаз АД Богданци), на ден 27.10.2015 г. од 12 до 12.30ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Билјана Богорујчевска, тел.076/446-428
		ПМВ HYUNDAI ACCENT GLS, VE-486-UZ, 1996 година	21.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Богданци на плацот пред Хала Дубрава, на ден 27.10.2015 г. од 12.30 до 13.00ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Билјана Богорујчевска, тел.076/446-428
16	Регионална дирекција Битола бр.24-19/6-56/11 Единаесетта електронска јавна аукција	ТМВ ФАП МИКСЕР, ОН-580-АВ, 1984 година (не е во возна состојба)	99.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Охрид с.Лескоец, секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч.на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
17	Регионална дирекција Битола бр. 24-19/4-30/3 Трета електронска јавна аукција	ТМВ FORD TRANZIT 80F, BT-387-DG, 1996 година	400.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
		ТМВ ZASTAVA 80.10, BT-697-DH, 1985 година	240.000,00	
		ПМВ FORD KA 1.3, BT-676-CZ, 2001 година	304.000,00	
18	Регионална дирекција Битола бр.25-19/15-28 Прва електронска јавна аукција	ТМВ Фиат Дукато 2.0 ЈТД „PP-3026-АВ, 2002 година	170.489,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул. Ерејска бр.65, секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч.на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
19	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/284-5-5 Шеснаесетта електронска јавна аукција	Работни маси метал иверица со инсталација, количина 5	13.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Св. Николе на ул.Маршал Тито бр.118, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел. 075/402-632
20	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/351-2-7 Дванаесетта електронска јавна аукција	Печка за пастрмајлии, количина 1	2.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел.075/402-632
21	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/309-9 Тринаесетта електронска јавна аукција	Вибро преса ВПС 2000, со лента и 3 калапи за бехатон плочки	200.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Св. Николе ул. Маршал Тито бр. 118, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел.075/402-632
22	Регионална дирекција Штип бр.24-7860/426-5 Десетта електронска јавна аукција	Печка за пица, плинска печка, маси, столица, шанк, кафе мат, машина за мелење кафе, количина 68	100.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алекско Личнов, тел.075/402-632

23	Регионална дирекција Штип бр.2423-15/1528-5-4 Десетта електронска јавна аукција	Машина за демонтажа на гуми-неисправна  Машина за балансирање на гуми -неисправна	12.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
24	Регионална дирекција Штип бр.2418-1/06120-сл/4/1-5-4 Шестта електронска јавна аукција	TV NEO модел 2959 TXT 70 cm TV NEO модел 2151 TXT 53 cm, количина 2 TV NEO модел 2121 TXT 53 cm TV GOLDSTAR модел CBT9328 53 cm TV SUN модел 20BRC 53 cm TV SAMSUNG модел LW-21MUC3N 53 cm Персонален компјутер ZIP (CD-приклучок, USB) Персонален компјутер POWER BOX (CD-приклучок, USB) Персонален компјутер DELUX (CD-приклучок, USB) Персонален компјутер NIKO (CD-приклучок, USB) Монитор MS T-171 17 TFT LCD Монитор HYUNDAI MODEL V770 Монитор TARGET MODEL DH-1564M Монитор COMPAQ MODEL P75 Принтер EPSON LX300, количина 2 Печатач за тикети STAR TSP600 Печатач за тикети STAR TSP200-24 Стабилизатор за интернет-CYBER POWER Рутер -ZYXEL модел N,P-330W Биро за уплата (180 cm-180 cm) Столови барски (челик), количина 8 Маса барска висока (челик) Столови кафански (дрво), количина 12 Маси кафански (дрво-стакло), количина 3	800,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 7.000,00 2.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Пехчево на ул. Питу Гули бр.2, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
25	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/1308-6 Четврта електронска јавна аукција	Двокрилен ормар иверица Двокрилен ормар стакло иверица Канцелариски столови со потпирачи, количина 2 Компјутерско биро Канцелариско биро големо 3 м, количина 2 Помошна канцелариска маса Канцелариско биро, количина 2 Трокрилен канцелариски ормар Виљушкар TURBO МАТИК марка победа Трофазен електро мотор со редуктор Закачка Трактор Владимирец, ST-156-BE, 1992 година Приколица истоварувач МИК 402, 2001 година	300.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Пробиштип ул. Стрмошки Пат бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
26	Регионална дирекција Штип бр.24-7860/426-4 Втора електронска јавна аукција	Дигалка конзолна трофазна, количина 1 Дигалка конзолна монофазна, количина 1 Моторна пила Алпина, количина 2 Хилта голема за штемување, количина 1 Хилта мала неисправна, количина 2 Брусалица голема, количина 2 Мешалка за бетон, количина 2	12.000,00 8.000,00 15.000,00 8.000,00 8.000,00 13.000,00 14.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
27	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/124 Шеесет и втора електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје Макошпед АД (складиште Мацари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
28	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/127 Петнаесетта електронска јавна аукција	Украсни ластичиња за коса ХЕЛОУ КИТИ, количина 8.000 парчиња	249.600,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
29	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/128 Четиринаесетта електронска јавна аукција	Електронски пневматски чекан 1500Њ 17.5J МАКИТА HR 5001 С, 2006 година Апарат за заварување ВСТУ 230 0411106 Раде Кончар, 2004 година Комбинирана глодалка 2021, ВЛ10001, 1001/4, 2003 година	11.070,00 36.900,00 55.350,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слободан Иваноски, тел. 076/446-584
30	Регионална дирекција Кавадарци бр.24-5769/11 Деветта електронска јавна аукција	АКРАТО МЕРЛОТ БАРИК ВИНО од 0.75 л, количина 672 шишиња АКРАТО КАБЕРНЕ СОВИЊОН ВИНО од 0.75 л, количина 672 шишиња	455.717,00 455.717,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слободан Иваноски, тел. 076/446-584
31	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/3 Прва електронска јавна аукција	ЖЕЛЕЗНИ ПОДУПИРАЧИ, количина 500	250.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.10.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 29.10.2015 година (четврток) на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.  
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.  
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.  
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.  
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.  
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 30.10.2015 година (петок) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.